

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА
ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024 ВО
СОГЛАСНОСТ СО СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ
СТАНДАРДИ КОИ СЕ ПРИФАТЕНИ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

И

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ВИНЕРС ГРУП АД Скопје

Април 2025

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за промени во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 21
Додаток – Годишен извештај за работењето	

**До Собственикот и Раководството на
Друштвото на ВИНЕРС ГРУП АД
Скопје, Република Северна Македонија**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Винерс Груп АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2024 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорски стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и објавени во Службен весник бр. 79/2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

knowing you.

Kreston Macedonia DOOEL Skopje is a member firm of Kreston Global. Kreston Global is a global network of accounting firms, each of which is a separate and independent legal entity, and as such has no liability for the acts or omissions of any other member firm. Kreston Global provides no professional services in any country. Kreston member firms are separate, independent firms and are responsible for the professional services they provide.

Kreston Macedonia dooel
Pandil Siskov str. no. 5-1/45, 1000 Skopje,
Republic of North Macedonia
Tax no. MK4032022552493 | ID 7569530
+389 79 263 220
kreston.mk | info@kreston.mk

An independent member of the
Kreston Global network

 **MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS**

До Сопственикот и Раководството на
Друштвото на ВИНЕРС ГРУП АД
Скопје, Република Северна Македонија

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2024 година, како и финансиските резултати и неговите парични текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Обрнување на внимание

Како што е обелоденето во Белешка 2.3, во 2024 година друштвото остварило загуба од 28.291 илјада денари, тековните обврски ги надминуваат вкупните средства за 2.156 илјади денари, и капиталот на 31.12.2024 година е негативен во износ од 17.448 илјади денари. Во 2024 година земен е заем од поврзана страна (фирма-сестра) за надминување на ликвидноста и солвентноста на друштвото. Овие фактори укажуваат на постоење на неизвесност која може да предизвика сомневање во однос на способноста друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет, без да земе предвид финансиска поддршка од матичната компанија или од поврзана страна. Како што е обелоденето, поврзана страна (фирма-сестра) се обврзала да обезбеди финансиска поддршка на друштвото за период од најмалку 12 месеци од датумот на издавање на финансиските извештаи, доколку друштвото нема доволни извори на финансирање. Нашето мислење не е модификувано во однос на ова прашање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Винерс Груп АД Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2024 година.

Скопје, 30 Април 2025 година

Звонко Кочовски
Овластен ревизор



Ненад Тортевски
Управител



knowing you.

Kreston Macedonia DOOEL Skopje is a member firm of Kreston Global. Kreston Global is a global network of accounting firms, each of which is a separate and independent legal entity, and as such has no liability for the acts or omissions of any other member firm. Kreston Global provides no professional services in any country. Kreston member firms are separate, independent firms and are responsible for the professional services they provide.

Kreston Macedonia dooel
Pandil Siskov str. no. 5-1/45, 1000 Skopje,
Republic of North Macedonia
Tax no. 4032022552493 | ID 7569530
+389 79 263 220
kreston.mk | info@kreston.mk

An independent member of the
Kreston Global network

 MEMBER OF THE
FORUM OF FIRMS

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 Декември 2024
Во илјади денари

	Белешка	2024	2023
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продажба	4	21.780	38.063
Останати оперативни приходи	5	1.031	1.240
Вкупно оперативни приходи		22.811	39.303
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Трошоци за материјали и одржување	6	4.780	3.690
Плати и други лични примања	7	13.538	8.385
Амортизација	8	122	73
Останати оперативни трошоци	9	32.612	19.159
Вкупно оперативни трошоци		51.052	31.307
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		(28.241)	7.995
Приходи (расходи) од финансирање			
Приходи од курсни разлики		-	-
Расходи од курсни разлики		(49)	-
	10	(49)	-
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		(28.291)	7.995
Данок од добивка	11	-	1.173
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		(28.291)	6.822
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		(28.291)	6.822

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото на ден 28 Февруари 2025 година и се потпишани во негово име од страна на:

Ондреј Пекар
Извршен директор



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 Декември 2024
Во илјади денари

	Белешки	31 декември 2024	31 декември 2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	12	373	481
		373	481
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	13	2.652	4.126
Останати тековни средства и АВР	14	1.428	247
Пари и парични еквиваленти	15	2.284	9.695
		6.364	14.069
ВКУПНИ СРЕДСТВА		6.737	14.550
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	16	3.075	3.075
Акумулирана добивка		(20.570)	7.721
Законски резерви		47	47
		(17.448)	10.843
Нетековни обврски			
Обврски по заеми и кредити	17	15.292	-
		15.292	-
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	18	7.519	1.478
Останати тековни обврски и ПВР	19	1.374	2.229
		8.893	3.707
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		6.737	14.550

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Акционерски Капитал	Акумулирана добивка	Законски резерви	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2023	3.075	946	-	4.021
Законски резерви	-	(47)	47	-
Добивка за годината	-	6.822		6.822
Состојба на 31 декември 2023	3.075	7.721	47	10.843
Добивка за годината	-	(28.291)	-	(28.291)
Состојба на 31 декември 2024	3.075	(20.570)	47	(17.448)

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	2024	2023
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка (загуба) пред оданочување	(28.291)	7.995
<i>Усогласувања за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Амортизација	122	73
<i>Зголемување/(намалување) на тековните средства:</i>		
Побарувања од купувачи	1.474	(1.704)
Останати побарувања и АВР	(1.181)	(34)
<i>Зголемување/(намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	6.041	377
Останати тековни обврски	(854)	404
Нето паричен тек од оперативни активности	(22.689)	7.111
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка на недвижности, постројки и опрема	(14)	(414)
Нето паричен тек од инвестициони активности	(14)	(414)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Заеми	15.292	-
Нето паричен тек од финансиски активности	15.292	-
Нето зголемување на паричните средства	(7.411)	6.697
Пари и парични средства на почетокот на годината	9.695	2.999
Пари и парични средства, крај на годината	2.284	9.695

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

Винерс Груп АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво основано во Република Северна Македонија согласно со Законот за трговските друштва и Законот за супервизија на осигурување. Основна дејност на друштвото е застапување во осигурително брокерски дејности (главна шифра на приход: 66.22 – Дејности поврзани со застапување во осигурително брокерски работи).

Компанијата е основана и започната со работа на 07.04.2022 година. Седиштето се наоѓа во Скопје на ул. „11-ти Октомври“ бр. 25, кат 8.

На 31 Декември 2024 година, Друштвото има 8 вработени (2023 – 3 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр.28/04,187/13) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година, вклучувајќи ги Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Интерпретациите издадени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) и Комитетот за толкување на Меѓународни стандарди за финансиско известување (КТМСФИ), последователно.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност МСФИ, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.2.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.2. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3. Континуитет во работењето

Во 2024 година остварена е загуба од 28.291 илјади денари, тековните обврски ги надминуваат вкупните средства за 2.156 илјади денари, и капиталот на 31.12.2024 година е негативен во износ од 17.448 илјади денари. Во 2024 година земен е заем од поврзана страна (фирма-сестра) за надминување на ликвидноста и солвентноста на друштвото. Фирмата-сестра се обврзува да обезбеди финансиска поддршка на друштвото за период од најмалку 12 месеци од датумот на издавање на финансиските извештаи, доколку друштвото нема доволни извори на финансирање.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Лизинг

(а) Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг. Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат. Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.7. Лизинг (Продолжува)

(б) Финансиски лизинг

Лизингот се класифицира како финансиски кога со условите на закупот се пренесуваат сите значајни ризици и награди од сопственоста на намопримателот. Сите други договори за закуп се класифицирани како оперативни наеми.

(в) Друштвото како намопримател

Средства кои се чуваат под финансиски наеми се признаваат како средства на Друштвото по нивната објективна вредност на почетокот на лизингот или ако пониска, според сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Соодветната обврска на закуподвателот е вклучена во извештајот за финансиска состојба како обврска за финансиски лизинг. Плаќањата за наемот се распределуваат меѓу финансиските трошоци и намалувањето на обврската за лизинг со цел да се постигне постојана каматната стапка на останатата обврска. Финансиските трошоци се на товар на добивката или загубата, освен ако тие не се директно поврзани со квалификуваните средства, во кој случај тие се капитализирани во согласност со општата политика на компанијата на трошоците за позајмување.

Плаќањата за наемот се анализираат меѓу капитални и каматни компоненти, така што каматниот елемент на исплатата е на товар на профитот или загубата во текот на периодот на наемот и претставува постојан дел од останатото салдо после капиталните исплати. Капиталниот дел го намалува износот кој се должи на закуподвателот.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмиците директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството.

Капитализацијата на трошоците од позајмици се врши во случај на изградба на објект или некое друго средство на кое му е потребен значителен временски период за да биде подготвено за употреба или продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши и за залихи за кое е потребен значителен временски период за да се подготват за продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши од почетокот на периодот на вложување во средството до моментот кога се завршени сите активности кои се неопходни за средството да се подготви за планираната употреба или продажба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2024 се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната депрецијација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени/изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати оперативни приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како "Останати оперативни трошоци".

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети, патенти и останати индустриски и интелектуални права. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на средствата се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.13. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства, односно софтверот се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото.

Амортизацијата на патенти и останати индустриски и интелектуални права се пресметува користејќи го приходниот метод.

Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% – 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Нематеријални средства - софтвер	10%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.14. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност.

Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 "Оштетувања на средствата".

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

2.15. Залихи

Залихите се искажуваат по пониската од набавна или нето реализациона вредност. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

Залихите на материјали се искажуваат по набавни цени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.16. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани исноси во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките "Останати оперативни трошоци". Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на "Останати оперативни приходи".

(б) Кредити и заеми од банки

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примениот надомест.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.16. Финансиски инструменти (Продолжува)

(г) Долгорочни заеми

Обврските за долгорочни заеми иницијално се признаваат според објективната вредност намалена за трошоците при склучување на кредитниот однос. По иницијалното признавање, обврските за заеми последователно се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. При пресметката на амортизираната вредност се земаат во предвид трошоците при склучување на кредитниот аранжман, како и попустите добиени при исплатата на обврските за заеми. Приходите и трошоците се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на плаќање или отпис на обврските, како и во текот на амортизацијата на заемите.

2.17. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.18. Надоместоци на вработени

(а) Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

2.19. Данок на добивка

Тековен данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава претставува добивката за годината зголемена за даночно непризнатите трошоци и помалку искажани приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка, намалена за даночните ослободувања.

Одложени даноци

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.20. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.21. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во Извештајот за сеопфатна добивка намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

2.22. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат. Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

2.23. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

2.24. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има средства и обврски искажани во странска валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2023 и 2024 година се дадени во следниов преглед:

	2024	Во денари 2023
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	58,8807	55,6516

Друштвото не користи финансиски деривативи.

(б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Бидејќи друштвото нема каматоносни средства и обврски, приходите и расходите на Друштвото како и оперативните парични текови се независни од промените на пазарните каматни стапки.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Друштвото има ограничена изложеност на ценовен ризик.

Што се однесува до оперативното работење на Друштвото, неговата изложеност на ценовен ризик е ограничена, имајќи во предвид дека Друштвото работи врз основа на претходно склучени договори со клиентите и добавувачите со однапред договорени услови на работење (вклучувајќи фиксна цена).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (Продолжува)**3.2. Ликвидносен ризик**

Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспееани обврски во секое време.

Друштвото има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти), како и континуиран прилив на пари од продажба на услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови. Дополнително во 2024 година друштвото има земено некаматносно заем за покривање на обврските кон значајниот комингент.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од продажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Иако друштвото соработува само со еден клиент, изложеноста на кредитниот ризик е лимитирана поради ексклузивноста и специфичниот начин на работа со значајниот купувач.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност.

Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2024	2023
Приходи од продажба на полиси за осигурување	21.780	38.063
Вкупно	21.780	38.063

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2024	2023
Приходи од обуки	1.031	1.240
Вкупно	1.031	1.240

6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	2024	2023
Материјали	501	676
Електрична енергија	190	152
Наем	3.204	2.543
Услуги за одржување и заштита	759	226
Комунални услуги	126	93
Вкупно	4.780	3.690

7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

	2024	2023
Бруто плати	12.964	8.005
Останати лични примања	574	380
Вкупно	13.538	8.385

8. АМОРТИЗАЦИЈА/ДЕПРЕЦИЈАЦИЈА

	2024	2023
Материјални средства	122	73
Вкупно	122	73

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2024	2023
Трошоци за репрезентација	2.611	2.637
Правни и сметководствени услуги	1.629	1.122
Даноци	316	11
Интелектуални и менаџерски услуги	16.794	14.628
Claw-back провизија	10.433	-
Останати расходи	829	761
Вкупно	32.612	19.159

10. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / РАСХОДИ

	2024	2023
ДОБИВКИ ОД КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Добивки од курсни разлики	-	-
Вкупно	-	-
ЗАГУБИ ОД КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Загуби од курсни разлики	(49)	-
Вкупно	(49)	-
Вкупно	(49)	-

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2024	2023
Добивка (загуба) пред оданочување	(28.291)	7.995
Непризнаени расходи	4.315	3.736
Даночна основа	(23.976)	11.731
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	-	11.731
Данок на добивка	-	1.173
Намалување на пресметан данок на добивка	-	-
Данок на добивка	-	1.173
Ефективна даночна стапка	-	14,67%

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

12. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Опрема и мебел	Вкупно
Набавна вредност на 01 јануари 2023	143	143
Набавки	414	414
Состојба на 31 декември 2023	557	557
Набавки	14	14
Состојба на 31 декември 2024	571	571
Акумулирана амортизација на 01 јануари 2023	3	3
Амортизација	73	73
Состојба на 31 декември 2023	76	76
Амортизација	122	122
Состојба на 31 декември 2024	198	198
Нето сегашна вредност на:		
- 31 декември 2023	481	481
- 31 декември 2024	373	373

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	2.652	4.126
Состојба на 31 декември	2.652	4.126

14. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2024	2023
Дадени депозити	244	213
Пресметани трошоци	61	34
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	1.123	-
Состојба на 31 декември	1.428	247

15. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2024	2023
Жиро сметки	1.630	8.439
Девизна сметка	654	1.256
Состојба на 31 декември	2.284	9.695

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

16. КАПИТАЛ

Капиталната структура на Друштвото прикажана во следниов преглед:

	Бр. на акции	% според Централен регистар на РМ
Винерс Груп Словачка – обични акции	500	100%
Состојба на 31 декември 2023	500	100%
	Бр. на акции	% според Централен регистар на РМ
Винерс Груп Словачка – обични акции	500	100%
Состојба на 31 декември 2024	500	100%

17. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2024	2023
Обврски по заеми и кредити	15.292	-
Состојба на 31 декември	15.292	-

Долгорочните обврски се однесуваат на заем од Уиннерс Грууп ЕООД согласно Договор бр. 03-288/1 од 23.07.2024 и анекси кон договорот во вкупен износ од 249.000 ЕУР без камата. Примениот заем треба да се врати најдоцна во рок од 5 години сметано од денот на склучувањето на договорот.

18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	2024	2023
Обврски кон добавувачи во земјата	6.456	281
Обврски кон агенти	1.063	1.197
Состојба на 31 декември	7.519	1.478

19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2024	2023
Обврски кон државата за даноци	427	1.164
Обврски кон вработени	803	1.036
Однапред пресметани трошоци	144	29
Состојба на 31 декември	1.374	2.229

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Износите се искажани во илјади мкд, освен таму каде што е поинаку назначено

20. НАСТАНИ ПО ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По 31 Декември 2024 – датум на известување, до одобрувањето на овие финансиски извештаи, не постоеја материјални настани, кои имаат влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

21. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Со состојба на 31 Декември Друштвото нема вонбилансна изложеност.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Ондреј Пекар
Извршен директор



Годишна сметка на Винерс Груп АД, Скопје за 2024 година:

- **Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)**
- **Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)**

ЕМБС: 07597452

Целосно име: Осигурително брокерско друштво ВИНЕРС ГРУП АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	373.356,00			481.068,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	373.356,00			481.068,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	373.356,00			481.068,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	6.305.564,00			14.034.944,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	4.021.331,00			4.339.448,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.652.025,00			4.126.210,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	243.482,00			213.238,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.123.093,00			
50	-- Побарувања од вработените	2.731,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.284.233,00			9.695.496,00
60	-- Парични средства	2.284.233,00			9.695.496,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	58.498,00			33.868,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	6.737.418,00			14.549.880,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-17.447.608,00			10.843.179,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.074.750,00			3.074.750,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	47.304,00			47.304,00
72	-- Законски резерви	47.304,00			47.304,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	7.721.125,00			898.767,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА				6.822.358,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	28.290.787,00			
84	-- Б. СРЕДСТВА (000+005+007)	34.044.400,00			3.677.040,00

85	093)	15.291.715,00			
90	-- Обврски по заеми и кредити	15.291.715,00			
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	8.749.471,00			3.677.349,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	7.518.671,00			1.477.529,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	6.673,00			
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	275.950,00			355.687,00
100	-- Обврски кон вработените	527.193,00			680.254,00
101	-- Тековни даночни обврски	420.984,00			1.163.879,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	143.840,00			29.352,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	6.737.418,00			14.549.880,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	22.810.614,00			39.302.993,00
202	-- Приходи од продажба	21.779.515,00			38.063.356,00
203	-- Останати приходи	1.031.099,00			1.239.637,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	51.051.919,00			31.307.401,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	707.917,00			827.675,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.072.626,00			2.862.041,00
212	-- Останати трошоци од работењето	31.816.893,00			18.457.515,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	13.537.771,00			8.385.227,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	8.506.725,00			5.252.667,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	827.493,00			511.193,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.629.961,00			2.241.513,00
217	-- Останати трошоци за вработените	573.592,00			379.854,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	121.712,00			72.884,00
222	-- Останати расходи од работењето	795.000,00			702.059,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)				36,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				36,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	49.482,00			168,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	931,00			168,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	48.551,00			

246	(204-205+207+234+245)				7.995.460,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	28.290.787,00			
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)				7.995.460,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	28.290.787,00			
252	-- Данок на добивка				1.173.102,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)				6.822.358,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	28.290.787,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00			7,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-28.290.787,00			6.822.358,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво				6.822.358,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	28.290.787,00			
269	-- Добивка за годината				6.822.358,00
270	-- Загуба за годината	28.290.787,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)				6.822.358,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	28.290.787,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)				38.063.356,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)				38.063.356,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	21.779.515,00			38.063.356,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.031.099,00			
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)				539.651,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	466.564,00			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	206.491,00			151.630,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)				9.800,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	119.415,00			87.220,00

686	земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.204.154,00			2.542.615,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	155.695,00			216.629,00
700	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	417.897,00			163.225,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	2.611.538,00			2.636.765,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	33.868,00			
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	10.432.834,00			58.993,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	316.026,00			10.575,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00			7,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4493	- 65.120 - Неживотно осигурување	2.469.508,00			
4500	- 66.220 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници	20.341.106,00			

Потпишано од:

BOJAN PETRESKI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за работењето во 2024 година